



### 80 ГОДИНИ ОД МЕЃУНАРОДНАТА АНКЕТА НА "БАЛКАНСКА ФЕДЕРАЦИЈА"



Ова е психијатриската клиника Бургхелцли (Burghölzli) во близина на Цирих каде работел д-р Форел и каде најверојатно ги напишал редовите во кои категорично се застапува за формирање независна држава Македонија. Денес оваа институција го носи името "Клиника Огист Форел" во негова чест.

**"Македонија мора да биде ослободена и во најскоро време да стане независна држава од Грција, од Југославија и од Бугарија".**

**"Не. Доста беше! Етничките, како и верските и јазичните малцинства би требало да бидат насекаде почитувани и праведно застапени".**

**"Меѓу другото, секој државен министер треба да знае дека еднаш мора да се врати во обичните редови".**

## МАКЕДОНИЈА МОРА ДА БИДЕ ОСЛОБОДЕНА И ДА СТАНЕ НЕЗАВИСНА ДРЖАВА

Пишува:  
Гоце ДУРТАНОСКИ

Меѓународно призна-тиот научник д-р Огист Форел, доктор по медицина и психијатрија, своевремено го ставил своето име во одбрана на македонскиот народ и идејата за формирање негова сопствена држава. Помалку е познато дека д-р Форел дури лично престојувал во Македонија во 1910 година.

Во писмениот одговор до "Балканска федерација" д-р Огист Форел за Македонија рекол:

"Македонија мора да биде ослободена и во најскоро време да стане независна држава од Грција, од Југославија и од Бугарија. Таа досега доволно страдаше од соперништвата на овие три земји, кои и сам ги запознав престојувајќи таму во 1910 година".

"Не. Доста беше! Етничките, како и верските и јазичните малцинства би требало да бидат насекаде почитувани и праведно застапени. На

Балканот сегашните влади ги газат спомнатите малцинства", продолжува д-р Форел.

"Верувам во можноста за Балканска федерација под други влади, кои би биле навистина демократски, социјални и либерални, што би ги почитувале еднаквите права на сите, мажи, жени и деца. За да се постигне таа цел, секој поединец треба да научи да му ги подредува своите интереси на социјалното добро и на нашата човечка заедница.


Меѓу другото, секој државен министер треба да знае дека еднаш мора да се врати во обичните редови. Долу тираните, било да се крвници или не!"

---

**Упатувам искрена благодарност до г. Даниел Мелвил, шеф на Постојаната мисија на Светскиот македонски конгрес при Обединетите нации во Женева кој ми ги отстапи фотографите за ова сведоштво, кои пред неколку децении биле подарени од близок роднина на д-р Форел.**

---

Д-р Огист Форел (1848-1931)



Роден во Грасјез покрај Морж во Швајцарија. По завршувањето на студиите по медицина на Универзитетот во Цирих станал асистент на славниот професор Гуден во Минхен. По враќањето од студиското патување во Западна Индија во 1879 година бил повикан за редовен професор по психијатрија во Цирих и директор на кантоналната болница за душевни болести во Бургхелцли. Покрај многубројните научни трудови, кои ги оставил во областа на психијатријата, анатомијата на мозокот и психологијата, тој особено се интересирал за социјалните прашања и во таа сфера пројавил плодна активност. Направил енергични напори за реформирање на кривичното право и за теоријата на ограничена одговорност. Водел огорчена борба против алкохолизмот. Тоа е првиот творец на безалкохолни ресторани во Цирих. Во 1898 година ги напуштил своите службени должности и целосно ѝ се оддал на хуманитарната дејност. Во Лозана ја основал Лигата за морална акција, потоа Народниот дом, Капка млеко, Федерацијата на друштва за народно воспитување во Во, Социјалниот уред и други.

Форел бил најголемиот пријател на човештвото во своето време и убеден пацифист, кој сите свои сили ги употребувал во борба против војната (м.з. Првата светска војна).

Негови најзначајни дела се: "Сексуалното прашање и сексуалниот морал", "За нашето човечко спознание", "За одговорноста на нормалниот човек", "Пијалакот на нашите обичаи", "Културните настојувања на сегашноста", "Хипотетичкиот морал и човечкиот морал", "Мисла, слобода и социјализам", "Доста уривавме! Да почнеме да градиме!", "Обединети држави на Земјата" и други.